



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



ПРЕГЛЕД

на законски и подзаконски акти донесени во месец ЈАНУАРИ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.01.2021 г. до 31.01.2021 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Програма за научно истражувачка дејност за 2021 година Закон за извршување на Буџетот за 2021 година	3/21 од 05.01.2021	06.01.2021	Целата програма	06.01.2021	
2	Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2021 година Закон за ученичкиот стандард	3/21 од 05.01.2021	06.01.2021	Целата програма	06.01.2021	
3	Програма за остварување на социјалната заштита за 2021 година Закон за социјална заштита	3/21 од 05.01.2021	05.01.2021	Целата програма	05.01.2021	
4	Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард Закон за студентскиот стандард	3/21 од 05.01.2021	06.01.2021	Целата програма	06.01.2021	
5	Правилник за формата, содржината и начинот на доставување и одобрување на извештајот за донирани финансиски средства Закон за данокот на личен доход	5/21 од 08.01.2021	09.01.2021	Целиот правилник	09.01.2021	Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставување и одобрување на извештајот за донирани финансиски средства.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
6	Правилник за изменување на правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образецот на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневните финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата за производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски истем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот систем на правување, постапката и документацијата за одобрување и производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на контрола и проверка на иiscalните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на онтрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на	5/21 од 08.01.2021	08.01.2021	Целиот правилник	08.01.2021	
7	Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 41/19 и 38/20) Закон за Народната Банка на Република Македонија	7/21 од 12.01.2021	20.01.2021	Целото упатство	20.01.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
8	Програма за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации Закон за здруженија и фондации	8/21 од 12.01.2021	13.01.2021	Целата програма	13.01.2021	
9	Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2021 година Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година	8/21 од 12.01.2021	13.01.2021	Целата програма	13.01.2021	
10	Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2021 година Закон за здравствена заштита	8/21 од 12.01.2021	13.01.2021	Целата програма	13.01.2021	
11	Правилник за изменување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/16 и 237/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/19, 111/19, 163/19, 250/19, 270/19, 75/20, 173/20, 219/20 и 242/20) Закон за полицијата	11/21 од 18.01.2021	19.01.2021	Целиот правилник	09.01.2021	
12	Правилник за изменување на Правилникот за начинот на следењето на наставата, полагањето на испитите за педагошко психолошка и методска подготовка, како и начинот на акредитација на високообразовните установи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 241/20) Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта	11/21 од 18.01.2021	19.01.2021	Целиот правилник	19.01.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
13	Уредба за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2021 година Закон за земјоделство и рурален развој	12/21 од 18.01.2021	19.01.2021	Целата уредба	19.01.2021	
14	Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2021 година Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021	12/21 од 18.01.2021	18.01.2021	Целата програма	18.01.2021	
15	Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година	12/21 од 18.01.2021	19.01.2021	Целата програма	19.01.2021	
16	Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година	12/21 од 18.01.2021	19.01.2021	Целата програма	19.01.2021	
17	Програма за управување со водите за 2021 година Закон за водите	12/21 од 18.01.2021	19.01.2021	Целата програма	19.01.2021	
18	Програма за заштита на природата за 2021 година Закон за заштита на природата	12/21 од 18.01.2021	19.01.2021	Целата програма	19.01.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
19	Одлука за изменување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-COV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20 и 317/20) Закон за заштита на населението од заразни болести	13/21 од 20.01.2021	21.01.2021	Целата одлука	21.01.2021	
20	Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2021 година Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година	13/21 од 20.01.2021	20.01.2021	Целата програма	20.01.2021	
21	Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2021 година Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година	14/21 од 20.01.2021	20.01.2021	Целата програма	20.01.2021	
22	Програма за развој на спорт и млади за 2021 година Закон за спортот	17/21 од 20.01.2021	21.01.2021	Целата програма	20.01.2021	
23	Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог Закон за спортот	18/21 од 22.01.2021	23.01.2021	Целиот правилник	23.01.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
24	Закон за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија за 2021 година	19/21 од 25.01.2021	25.01.2021	Целиот закон	25.01.2021	Со овој закон се уредуваат содржината, подготовката, организацијата и спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија 2021 година, надлежните органи за спроведување на Пописот, правата и обврските на надлежните органи, стручните тела и другите учесници во проведувањето на Пописот, правата и обврските на давателите на податоците во Пописот, единиците кои се опфаќаат со Пописот, пописните реони, употребата на јазиците во Пописот, начинот на спроведување на Пописот, користењето, чувањето и заштитата на податоците од Пописот, обработката и објавувањето на податоците од Пописот, информирањето на населението за целите и значењето на Пописот и неговото финансирање.
25	Програма за изградба и реконструкција на спортски објекти за 2021 година Закон за спортот	19/21 од 25.01.2021	26.01.2021	Целата програма	26.01.2021	
26	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди за акредитација на здравствените установи од секундарно и терциерно ниво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/15) Закон за здравствена заштита	20/21 од 26.01.2021	03.02.2021	Целиот правилник	03.01.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
27	Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води	21/21 од 27.01.2021	04.02.2021	Целиот закон	04.01.2021	
28	Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на остварување на гарантирана минимална помош, утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото, образецот на барањето и потребната документација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.109/19 и 192/20) Закон за социјална заштита	23/21 од 28.01.2021	29.01.2021	Целиот правилник	29.01.2021	
29	Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство	24/21 од 29.01.2021	06.02.2021	Одредбите од членот 20 точка 2) и членот 87 ставови (2) и (3) од овој закон ќе започнат да се применуваат во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон (06.02.2023 г.)	06.05.2021	Со овој закон се уредува постапувањето на институциите со должно внимание при преземањето на мерки за превенција од родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство, остапувањето на институциите за заштита на жените од родово-базирано насилство и семејното насилство, меѓусебната координација на институциите и организациите, услугите за заштита на жртвите и собирањето на податоци за родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
30	Закон за рамномерен регионален развој	24/21 од 29.01.2021	06.02.2021		Одредбите од членот 21 став (5) од овој закон ќе започнат да се применуваат по одржување на првите наредни локални избори. Одредбите од членовите 58, 59, 60, 61 и 62 од овој закон ќе започнат да се применуваат по донесувањето на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година.	Со овој закон се уредуваат целите, начелата и носителите на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој, планирањето на регионалниот развој, финансирањето и распределбата на средства за поттикнување на рамномерниот регионален развој, следењето и оценувањето на спроведувањето на планските документи и проекти и други прашања поврзани со регионалниот развој.